



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Среда, 23 септември 1959
Скопје

Број 29

Год. XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

126.

На основа член 3 од Законот за основање оддел на Техничкиот и Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 23/59), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДЕНОТ ВО КОЈ ЌЕ ПОЧНАТ СО РАБОТА ТЕХНОЛОШКИОТ ОДДЕЛ И ЕЛЕКТРОМАШИНСКИОТ ОДДЕЛ НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ И СТОМАТОЛОШКИОТ ОДДЕЛ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I. Технолошкиот оддел и Електромашинскиот оддел на Техничкиот факултет на Универзитетот во Скопје ќе почнат со работа на 1 септември 1959 година.

II. Стоматолошкиот оддел на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје ќе почне со работа на 1 септември 1959 година.

III. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 09—1057/2

27 јули 1959 година.

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

127.

На основа член 20 став 3 од Законот за органите на управата на Народна Република Македонија Советот за просвета на НР Македонија на својата седница од 27 јуни 1959 година.

Констатирајќи на основа анализата на Заводот за унапредување на школството изготвена во соработка со Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет на НРМ за положбата во земјоделските училишта и мерките за подобрување на профилот на кадарот што тие училишта го подготвуваат и претресот по истата анализа:

— дека развитокот на земјоделието во НРМ се карактеризира со создавање на крупни земјоделски стопанства и силна материјална база за унапредување на земјоделието и јакнење на социјалистичките односи во производството и во целокупниот живот на село. Само во последните четири години обработливите површини се зголемени за 78.000 хектари, а извршени се што е и најбитно, значителни измени во структурата на посевните површини. Подигнати се големи плантажи под лозја,

овошци, градинарски и индустриски култури со брзо темпо расте механизацијата, и со нејзината примена и примената на висока агротехника добиени се такви високи приноси какви во Македонија не биле познати;

— дека од 1954—1959 година бројот на тракторите е зголемен од 400 на 1.600, подигнати се 8.000 хектари нови овоштарници, 10.000 хектари лозја, 15.000 хектари со градинарски, 20.000 хектари со индустриски и 9.000 хектари со крмци култури. Само од 5.000 хектари површина од социјалистичкиот сектор остварено е производство на пченица што го надминува годишниот задолжителен откуп на пченица во времето од 1949—1951 година;

— дека ваквите крупни резултати и ползувањето на вложените материјални средства за натамошно унапредување на земјоделското производство со создавање крупни земјоделски стопанства, проширување на површините под интензивни култури и зголемување на производството и приносите со што помали трошоци на производството, веќе подолго време ја наметнува потребата од создавање на нов профил на земјоделски техничари и други земјоделски стручњаци.

Имајќи го предвид фактот дека сегашните училишта за земјоделски техничари обезбедуваат профил на општ земјоделски техничар кој во распоркнато селско стопанство можеше да одговори на својата насочувачка улога, но не и како организатор на земјоделското производство во напните крупни социјалистички стопанства, поради што уште во 1957 година при изработката на перспективниот план за развитокот на стручните училишта е поставено прашањето за менување на ликот на земјоделскиот техничар и во планот сите средни земјоделски училишта се поставени како усмерени за одделни земјоделски гранки;

Како и согласно со сегашниот и перспективниот развиток на земјоделието и широките консултации со Главниот задружен сојуз на НРМ, Селско-стопанската комора на НРМ, Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје и други земјоделски установи, наставничките колективи при земјоделските училишта, народните одбори како и одделни земјоделски стручњаци, ја донесува следната

ПРЕПОРАКА ЗА УСМЕРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ УЧИЛИШТА

1. Народните одбори на околиците кои се основачи на постојните земјоделски училишта да извршат усмерување на овие училишта така што тие

да подготвуваат техничари за одредена земјоделска гранка и тоа:

а) Земјоделското училиште во Струмица во поделски смер;

б) Земјоделското училиште во Битола во сточарски смер;

в) Земјоделското училиште во Тетово во овоштарски смер;

г) Земјоделско-шумарското училиште во Кавадарци да продолжи со работа со лозаро-винарскиот отсек како и досега.

2. При усмерувањето тежиштето на оспособувањето на земјоделските техничари да се даде на дисциплините од соодветната земјоделска гранка, а од останатите земјоделски гранки да се изучи најосновниот минимум, што ќе овозможи во дадена ситуација земјоделскиот техничар да биде полезно употребен.

3. Да се зајакне практичниот дел на оспособувањето на земјоделскиот техничар со тоа што покрај наставната пракса ќе се создаде и производна работа на училишните и другите стопанства.

4. Со оглед на тоа дека сегашната материјална база на училиштето не е доволна за живниот капацитет и не е приспособена кон усмерувањето да се забрза решавањето на проблемите околу зголемувањето на површините и опремата на земјоделските стопанства при училиштето. Во таа смисла се препорачува народните одбори на околиите да го решат прашањето за фузионирање на опитните сточарски станици во Битола и Струмица со училишните стопанства, да се забрза со доделувањето на 18 ха површини под лозја на училиштето во Кавадарци кое едино нема свое стопанство, а подигањето на новите овошни насади во Брезница да се изврши во заедница со земјоделското училиште — Тетово.

5. Наставниот кадар во земјоделските училишта кој релативно задоволува постепено, а почнувајќи од учебната 1959/60 година стручно да се усовршува за одделните специјалности преку редовните семинари што ги организира Центарот за усовршување на наставниците при Заводот за унапредување на школството.

6. Со оглед на големите разлики што постојат меѓу наставните планови и програми на општите земјоделски училишта и новите наставни планови и програми на усмерените училишта што ги донесе Советот за просвета на НРМ, усмерувањето да отпочне за новата генерација што ќе стапи во училиштата во учебната 1959/60 година и за оние ученици од II клас во таа учебна година што ќе изразат желба, или се стипендијанти на специјализирани стопанства.

Бр. 01—2304/1

27 јуни 1959 година

Скопје

Претседател

на Советот за просвета на НРМ,
Пенко Здравковски, с. р.

128.

На основа член 20 став 3 од Законот за организациите на управата во Народна Република Македонија, Советот за просвета на НР Македонија на својата седница од 27 јуни 1959 година

Констатирајќи на основа анализата на Заводот за унапредување на школството изготвена во соработка со Секретаријатот за стоков промет на Извршниот совет на НРМ за положбата на економските училишта и мерките за подобрување на профилот на кадарот што тие училишта го подготвуваат и на основа претресот по истата анализа:

— дека развојот на стопанството во низа струки внесува такви промени што условуваат до вчерашният целостен позив да се издиференцира на повеќе самостојни специјалности. Сложеноста на работите и насобраното искуство во една струка стануваат преобемни за да можат потполно да се совладаат низ школувањето. Поради тоа, често пати, изучувањето на една или друга струка добива енциклопедски карактер. Ваквиот вид на изучувањето на една струка во многу, по свршувањето на школувањето, го отежнува снаоѓањето на младите стручњак и ефикасното вршење на работите во производната практика која е веќе издиференцирана и специјализирана;

— дека во ваква ситуација и лицата што ја совладаат структурата во енциклопедски вид и стопанското претпријатие се во непожелна положба. Младиот стручњак не е способен да ја врши специјализираната работа и му треба подолг временски период да се приучи, а претпријатието не може да добие квалитетна и високопродуктивна работа;

— дека врз таа основа стопанството и ги упатува забелешките и критиката на училиштето во кое се подготвува стручен кадар. Од таквата критика на стопанството не се ослободени ни економските училишта, затоа што економската струка, според работите што влегуваат во нејзиниот склоп, веќе доволно е издиференцирана да можат од неа да се издвојат неколку посебни самостојни специјалности на какви стопанството токму и рефлектира. При тоа тежиштето на замеките на стопанството на квалификациите на свршените економски техничари паѓа на тоа дека економските училишта не даваат кадар кој е способен веднаш да ја прифати работата во претпријатието и со успех да ја сврши. Овој факт ги наведува претпријатијата со резерва да ги примаат младите стручни кадри, а овие да го напуштаат позивот за кој се подготвиле и да бараат запослување надвор од структурата или да го продолжуваат школувањето на факултетот. Дури и нешто повеќе. Чест случај е претпријатијата, при изборот меѓу стар, а не школуван и без потребни квалификации за определено работно место и млад, а школуван и со потребни квалификации кадар, се ориентираат претежно на стар кадар само затоа што е тој рутиниран и практично оспособен за обавување на конкретна секојдневна работа во претпријатието. Тоа условува поместување и напуштање на структурата што придонесува за општиот недостиг на економски техничари иако бројот на работните места во стопанството е голем. Нема стопанска организација, стопанска гранка или установа што работи на решавањето на стопанските прашања, да нема потреба од економски техничари. Доволно е да се наспомне дека кај нас постојат околу 2.300 стопански организации од кои индустриски 178, трговски 1.192, угостителски 120, градежни

30, земјоделски задруги и стопанства 737 итн., во кои книговодствените, комерцијалните, банкарските и други економски работи треба да ги вршат економските техничари. Во сите претпријатија се потребни економски техничари;

— дека со оглед на потребите и барањата на стопанството, со оглед на разновидноста на стопанската дејност, служби и работни места што ги заземаат свршените ученици на економските училишта, се налагаат измени во начинот на школувањето на економскиот кадар. Тие измени, пред сè, треба да се однесуваат на доближувањето на економските училишта до потребите на стопанството и напуштањето енциклопедискиот карактер во изучувањето на структурата, како и на внесување на практично-производен труд како метод во образованието и средство за поврзување на училиштето од објективниот ход на производната, научно-техничката и животна практика;

— дека измените, по мислењето на претставниците на одделните стопански организации, за чии потреби и постојат во крајна линија економските училишта и во кои се запослуваат свршените ученици, би требало да се состојат во усмерувањето на сегашните економски училишта. Преку усмерувањето стопанството во сушност тежи диференцираноста на работите во практиката да се пренесе и во економските училишта и врз таа основа, создавајќи усмерени паралелки — отсеци или цели училишта, да обезбеди стручен кадар за секоја одделна економска специјалност.

Имајќи го во предвид фактот дека стопанството, изразувајќи ги своите објективни потреби, набележува три економски специјалности (смерови) што треба да бидат основа на усмерувањето во економските училишта, а имено книговодствен, комерцијален и општ смер.

— Како и врз база на снимањето на работите и работните места што ги заземаат економските техничари во стопанството што го изврши Комисијата на Секретаријатот за стоков промет на НРМ формирана со цел да го проучи прашањето и даде потребен предлог, ја донесува следната

ПРЕПОРАКА

ЗА УСМЕРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ПАРАЛЕЛКИ ВО ЕКОНОМСКИТЕ УЧИЛИШТА ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА

1. Народните одбори на околиците кои се основаачи на економските училишта во Скопје и Битола да извршат усмерување на одредени паралелки на овие училишта така што покрај паралелките од општ смер тие да подготвуваат техничари за одредена специјалност во економската струка и тоа:

- а) паралелки од книговодствен смер;
- б) паралелки од комерцијален смер.

2. Усмерувањето да се изврши од учебната 1959/60 година почнувајќи од III клас според новите наставни планови што ги донесе Советот за просвета на НРМ.

3. При усмерувањето тежиштето на оспособувањето на економските техничари да се даде на дисциплините од соодветниот смер со тоа што дисциплините од другите смерови да се изучат до основ-

ниот минимум што ќе овозможи во дадена ситуација економскиот техничар да биде полезно употребен.

4. Да се зајакне практичниот дел од оспособувањето на економскиот техничар со тоа што покрај наставната и феријалната пракса ќе се воведе и практика во соодветно претпријатие во траење од еден ден седмично со која ќе се осигури врската помеѓу економската теорија и практика.

Бр. 01—2310/1

27 јуни 1959 година

Скопје

Претседател

на Советот за просвета на НРМ,
Пенко Здравковски, с. р.

Огласен дел

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СПЕЦИЈАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ, СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работните места:

1. еден учител
2. две медицински сестри.

Услови: под 1. завршена учителска школа и најмалку 5 год. практика, под 2. завршена средна медицинска школа.

Основна плата по Законот за јавните службеници, положајна и посебен додаток по Правилникот на Болницата.

Молбите се доставуваат до конкурсната комисија во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Врз основа на чл. 164 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија, распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место во управните органи на Народниот одбор на Кумановска околија, и тоа:

1. Управител на Сточаро ветеринарна станица во Куманово.

Услови: да има завршен ветеринарен или земјоделки факултет, положен стручен испит и најмалку 3 години практика.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија, најдоцна до 28-IX-1959 година.

Кон молбата обавезно да се приложи и кратка биографија.

ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД
ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на едно работно место ветеринарен лекар во ДОЗ — Дирекција за НРМ — Скопје.

Молбите со куса биографија, уверение за школска спрема и навод за досегашната работа ќе се поднесуваат до горниот наслов.

Молбите ќе се примаат 15 дена по објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

**КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА
КУМАНОВО**

распишува

КОНКУРС

за следните работни места:

1. Началник на Секретаријатот за народна одбрана

Услови: Завршено факултетско образование, односно висока стручна спрема, положен стручен испит и најмалку 3 години практика во управно-правни работи.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката на НО на општината Куманово.

Молбите со кратка биографија и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се достават лично или преку пошта до Конкурсна комисија во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 238, страна 657 е запишано следното: Согласно решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 3965/1 од 12-VI-1959 година Земјоделското стопанско претпријатие „Пошет“ с. Негорци — Гевгелија се става под редовна ликвидација сметано од 21-VIII-1959 година.

За ликвидатор на истото претпријатие е назначен со решение бр. 3965/2 од 6-VIII-1959 година на Народниот одбор на општината Гевгелија Лазар А. Лазаров, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 21-VIII-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 671/59. (1598)

**РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ**

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-III-1959 година под рег. бр. 12 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Задругар“ — Ресен — Продавница во село Љубојно. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешана стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Задругар“ — Ресен, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен бр. 05-10223/1 од 11-XI-1958 година.

За раководител на продавницата е назначен Најдо Нивички. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 488/58. (603)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-III-1959 година под рег. бр. 12 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Задругар“ — Ресен — Продавница во село Грчари. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешана стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Задругар“ — Ресен, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен бр. 05-18227/1 од 11-XI-1958 година.

За раководител на продавницата е назначен Амди Еминовски. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 499/58. (604)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 598 на страна 381 е запишано под фирма: „Хромос“ трговско претпријатие на големо и мало за промет со бои, лакови, хемикалии, прибор и сервис за графичка индустрија, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: промет (купопродажба) со бои, лакови, хемикалии, прибор и сервис за графичката индустрија.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 123 од 30-XII-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Благоја М. Велковски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 261/59. (624)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 87 на страна 401 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Димитар Влахов“, со седиште во с. Маџари — Скопско. Предмет на работењето на задругата е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гуоре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. лозарство, овоштарство и градинарство;

10. унапредување на сточарството и откуп на млеко и млечни производи;

11. преработка на сите видови зрени храни;

12. откуп на селскостопански производи;

13. откуп и промет со преработена кожа и волна;

14. снабдување на членовите со сите видови репродукционен материјал.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Саат Кула“ — Скопје бр. 02-1377 од 12-III-1959 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Илија Трајковски, управник, и Трпе Кесиков, шеф на комерцијалното одделение.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 208/59. (625)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 250, на страна 657 е запишана под форма: Трговско претпријатие „Снабдител“ — Горче Петров — Продавница бр. 5 во Горче Петров. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешани индустриски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Снабдител“ — Горче Петров, а согласно со одобрението на НО на општината Горче Петров бр. 04-8149/1 од 19-XII-1958 година.

За раководител на продавницата е назначен Ристо Ончевски. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 275/59. (650)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 145 на страна 389 е запишана под фирма: Издавачко претпријатие „Култура“ — Скопје — Книжарница бр. 20 во Скопје. Предмет на работењето на книжарницата е: продажба на школки и канцелариски материјали на мало, технички прибор, машини за пишување и сметање и надгледни средства.

Книжарницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 522/1 од 20-I-1959 година.

За раководител на книжарницата е назначен Ивиќ Гуро. Книжарницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 120/59. (665)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Вистрица“ — Продавница за намештај во село Теарце — Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на домашен намештај.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-2197/1 од 20-II-1959 година.

За раководител на продавницата е назначен Борис Димовски. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 271/59. (693)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 600 на страна 393 е запишана под фирма: Фабрика за чевли во изградба, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на фабриката е: инвестициона изградба на објектот за производство на разни видови чевли.

Фабриката е основана со решението на Народниот одбор на општината „Саат Кула“ — Скопје бр. 01-2588/1 од 14-III-1959 година.

Фабриката ќе ја потпишува директорот Цветко Богданов Иванов, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 329/59. (715)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—3414 од 9-V-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 863, рег. бр. 87 занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Костандина Ламбова Патчева, со седиште во Битола, ул. „Кирил и Методи“ бр. 13. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Костандина Ламбева Патчева. (150)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—3624 од 19-V-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 861, рег. бр. 88 занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан за изработка на предмети од ситни кожни и пластични отпадоци на Јордан Стеванов Стојановски, со седиште во Битола, ул. „М. Ј. Танчев“ бр. 8. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на предмети од ситни кожни и пластични отпадоци.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Јордан Стеванов Стојановски. (151)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—3609 од 19-V-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 862, рег. бр. 89 занаетчискиот дуќан под фирма: Наланџија Јован Дамјанов Дамјановски, со седиште во Битола, ул. „К. Неделков“ бр. 7. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на њалани.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Јован Дамјанов Дамјановски. (152)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово бр. 05—1089/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 657 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јован Димитров Лошански, со седиште во с. Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Јован Димитров Лошански. (155)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово бр. 05—3135/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 658 занаетчискиот дуќан под фирма: Плетачка Марија Герасимова Брзачка, со седиште во с. Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е: плетачки услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Марија Герасимова Брзачка. (156)

Врз основа на дозволата на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03—3815/1 од 26-V-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 522, рег. бр. 514 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Божидар З. Стојанов, со седиште во Титов Велес, ул. „Киро Рогужаров“ бр. 18. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Божидар З. Стојанов. (157)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово бр. 05—330/1 од 25-V-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 37, рег. бр. 659 занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Филип Јованов Димовски, со седиште во с. Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Филип Јованов Димовски. (158)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Ранковци бр. 04—18/1 од 1-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 2 занаетчискиот дуќан под фирма: Ориентал слаткарница

на Драгутин Спиров Ангеловски, со седиште во с. Ранковци — Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Драгутин Спиров Ангеловски. (159)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Неготино е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 105, рег. бр. 2666/1 занаетчискиот дуќан под фирма: Содација Светислав П. Стаменковиќ, со седиште во Демир Капија. Предмет на работењето на дуќанот е: производство на сода-вода.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Светислав П. Стаменковиќ. (160)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 5801 од 27-V-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 132 занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Бајрам Дургути, со седиште во Скопје, ул. „148“ бр. 45. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на метли.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Бајрам Дургути. (161)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Винаца бр. 05—1597/1 од 23-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 138 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Славчо Ефтимов Димитров, со седиште во с. Блатец — Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Славчо Ефтимов Димитров. (162)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03—2691/1 од 27-V-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 213, рег. бр. 213/III занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Миладин Богатинов Стоименов, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Миладин Богатинов Стоименов. (165)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 3513/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 500, рег. бр. 501 занаетчискиот дуќан под фирма: Јоргандија Виктор Коцевски, со седиште во Тетово, ул. „19 ноември“ бр. 38. Предмет на работењето на дуќанот е: правење на јоргани и душеци.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Виктор Коцевски. (165)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 13557/1959 година е запишан

во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 490, рег. бр. 491 занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан за изработка на сувотестени производи на Горѓи Триков Симоновски, со седиште во Тетово, ул. „Кузман Јосифовски — Питу“ бр. 52. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на сувотестени производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Триков Симоновски. (167)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 747/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 499, рег. бр. 500 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Нешат Бајрамов Бекири, со седиште во Тетово, ул. „Ново пазариште“ бр. 6. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нешат Бајрамов Бекири. (168)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 04—13092/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 495, рег. бр. 496 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Насуф Зулбеара Мисими, со седиште во Тетово, ул. „Ново пазариште“. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насуф Зулбеара Мисими. (169)

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03—1279/1 од 26-III-1959 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 15/1, страна 15/1 занаетчискиот дуќан под фирма: Мане Стефанов Поп Михаилов, столар, од Кочани. (104)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03—2406/1 од 28-III-1959 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 42/1, страна 42 занаетчискиот дуќан под фирма: Александар Јанев Христов, кројач, од Кочани. (109)

Врз основа на решението од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Винаца бр. 05—738/1 д 27-II-1959 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 10106 занаетчискиот дуќан на Лазар Спиров Арсов, Сода-вода, со седиште во Винаца. (120)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03—1770/1 од 12-IV-1959 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 68 занаетчискиот дуќан под фирма: Симеон Димитров Алексов, колар, од с. Зрновци. (127)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Ко-

чани бр. 03—1772/1 од 12-IV-1959 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 6-а занаетчискиот дуќан под фирма: Благој Ј. Сандев, колар, од с. Г. Подлог — Кочани. (128)

Врз основа на решението од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Демир Хисар бр. 05—1089/1 од 3-IV-1959 год. е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Трајче Тасев Наловски, колар, од с. Слепче. (136)

Врз основа на решението од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Демир Хисар бр. 05—660/1 од 14-IV-1959 год. е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Александар Ристев Граматкоски, кројач, од с. Смилево. (137)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 3286/1 од 9-III-1959 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 27 занаетчискиот дуќан под фирма: Електроинсталатер Ангел К. Митревски, од Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 38. (97)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 03—3776 од 12-V-1959 год. е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Аутобраварска работилница на Павле Поповски, од Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 111, сметано од 1-V-1959 година. (149)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 03—4373 од 13-V-1959 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Баев Димитров Александар, кројач, од Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 94, сметано од 1-V-1959 година. (164)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 6150/1 од 5-V-1959 год. е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 9 занаетчискиот дуќан под фирма: Живко Танев Ивановски, кројач, од Скопје, ул. „222“ бр. 14. (154)

Врз основа на решението од Управата за стопанство на Народниот одбор на општината Винаца бр. 05—2113/1 е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 6927 занаетчискиот дуќан под фирма: Стојан Стаменков Лазаров, ковач, од Винаца. (163)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Универзитетската студентска менза — Скопје под назив: „Студентска менза на Универзитетот во Скопје“, се огласува за неважен. (1161)

Загубениот печат на Земјоделското стопанство „Рокомија“ — Скопје под назив: „Земјоделско стопанство „Рокомија“ — Скопје, се огласува за неважен. (1315)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 9367, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титв Велес, на име Бернар Аргиров, ул. „Лазо Османов“ бр. 1 — Титов Велес. (1205)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Виолета Цолева, Скопје. (1206)

Работна книшка бр. 29706, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Садик Вејсела, Скопје. (1207)

Свидетелство за завршено VIII отделение, издадено од Училиштето „Браќа Миладинови“ — Скопје, на име Мирослав Маневски, Скопје. (1208)

Свидетелство од основно училиште на име Јован Блажевски, с. Локов — Струга. (1209)

Работна книшка бр. 742-083599, издадена од Бирото за посредување на трудот — Мрконик, НР Босна и Херцеговина, на име Раде Рајко Роси, Скопје. (1211)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Шина Бојчева, Скопје. (1212)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Шина Бојчева, Скопје. (1213)

Инвалидска книшка, издадена од Одделението за народно здравје и социјални грижи на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје, на име Кадри Сали Усеин, Скопје. (1214)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Амди Асанов, Скопје. (1215)

Сообраќајна дозвола за моторно возило марка „Прага“ рег. бр. на автобусот М—5051, издадена од СВР — Титов Велес, на Околинското транспортно претпријатие — Кавадарци. (1216)

Здравствена легитимација бр. 4888, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола, на име Донка Алексовска, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 110 — Битола. (1217)

Здравствена легитимација бр. 6050, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Василка Тапанчиева, ул. „Даме Груев“ бр. 112 — Битола. (1218)

Работна книшка бр. 188872, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кр. Паланка, на

име Шериф Сабриев Рашидовски, ул. „Маршал Тито“ бр. 33 — Крива Паланка. (1219)

Работна книшка бр. 4675, издадена од Народниот одбор на општината Маврово, на име Санде Алексовски, с. Киселица — Кр. Паланка. (1220)

Здравствена легитимација бр. 5781, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово, на име Лилјана Лазаровска, ул. „Перо Чичо“ бр. 9 — Куманово. (1221)

Здравствена легитимација бр. 643, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струга, на име Милунка Клечкароска, с. Моришта — Струга. (1222)

Инвалидска исплатна книшка бр. 004706, издадена од Секретаријатот за народно здравје и социјална заштита на Народниот одбор на Охридска околина, на име Јаглија Андриеска, с. Модриште — Кичево. (1223)

Здравствена легитимација на име Блага Ѓорѓиоска, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 56 — Прилеп. (1224)

Здравствена легитимација бр. 29741, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Гостивар, на име Верка Змејковска, с. Галате — Тетовско. (1225)

Здравствена легитимација бр. 133650, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Мине Мамути Селими, с. Дворци — Ѓорче Петров. (1226)

Здравствена легитимација бр. 23633, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Аспасија Илија Трпкова, ул. „М. Тито“ бр. 121 — Битола. (1227)

Здравствена легитимација бр. 34857, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола, на име Георги Коста Лазаревски, ул. „Елпиди Караманди“ бр. 18 — Битола. (1228)

Здравствена легитимација бр. 17445, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кичево на име Кемаил Садиков Латифоски, с. Пласница — Македонски Брод. (1229)

Здравствена легитимација на име Мирко Толевски, ул. „Орце Мутев“ бр. 13 — Титов Велес. (1230)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Лазо Гутков, Скопје. (1231)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Рамизе Цавид (Зекирова) Мустафова, Скопје. (1232)

Работна книшка бр. 56640, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Асан Цемаил Зекиров, Скопје. (1233)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Димитар Витаноски, Скопје. (1234)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Ана Спирова Јакимовска, Скопје. (1235)

Работна книшка бр. 23149/54 год., издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Киро Јордан Мерипушковски, Скопје. (1236)

Возачка исправа бр. 365, издадена од СВР — Скопје, на име Салија Реџепов, Скопје. (1237)

Работна книшка бр. 13529, серија бр. 264685, издадена од Бирото за посредување на трудот —

Тетово на име Нешат Гани Вејсели, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 92 — Тетово. (1238)

Свидетелство од VIII одделение, главна книга бр. 31, издадено од Осмолетката, Рампо Левата“ — Прилеп през 1958/59 год., на име Љубица Трајкоска, ул. „Орде Кабеца“ бр. 3 — Прилеп. (1239)

Здравствена легитимација бр. 23055, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Пандорка Трчкова, ул. „Крали Марко“ бр. 117 — Титов Велес. (1240)

Здравствена легитимација бр. 12482, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Неготино на име Јане Апостолов Костов, Демир Капија — Кавадарци. (1241)

Работна книшка бр. 7757/54 год., издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Тефик Демир Дестан, Скопје. (1242)

Времена сообраќајна дозвола од мотор рег. бр. 1614, издадена од СВР — Скопје на име Будимка Арсова, Скопје. (1243)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување Скопје, на име Драгомир Лазов Ивановски, Скопје. (1244)

Здравствена легитимација на име Благница Димитрова, Скопје. (1245)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Фалија Растелица, Скопје. (1246)

Здравствена легитимација бр. 12854, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струмица на име Вукосава Ѓорѓиева (Донева), Скопје. (1247)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Приштина на име Џемаил Мустафа Шакини, Скопје. (1248)

Школско свидетелство бр. 31 за завршено VIII одделение през учебната 1958/59 год., издадено од Осмолетката „Добре Јовановски“ — Прилеп, на име Стојан Спиркоски, ул. „Ладо Лопец“ бр. 36 — Прилеп. (1249)

Здравствена легитимација бр. 3511, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид, на име Крсте Вранишковски, с. Мали Влај — Охридско. (1250)

Здравствена легитимација бр. 533330, издадена од Заводот за социјално осигурување — Белград, на име Ристиќ Милутин, Градежно прет. „Аутопут“ — Штип. (1251)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување Скопје, на име Јашар Ебзип Шаинов, Скопје. (1252)

Здравствена легитимација бр. 170354, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Себехат Асан Себедитнов, Скопје. (1253)

Работна книшка бр. 238/58, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Цвета Марко Николова, Скопје. (1254)

Работна книшка бр. 244/52, издадена од Бирото за посредување на трудот во Скопје на име Радослав Живковиќ, Скопје. (1255)

Индекс бр. 2013, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје, на име Здравко Малиќ — Скопје. (1256)

Работна книшка бр. 8096, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Мехмед Ремзи Камилоски, Скопје. (1257)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Алириза Јакуповиќ, Скопје. (1258)

Здравствена легитимација бр. 177013, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Шен Риза Амит, Скопје. (1259)

Работна книшка бр. 47315, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Кири Никола Бошковски, Скопје. (1260)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Руска Русева, Скопје. (1261)

Работна книшка бр. 41329, издадена од Бирото за посредување на трудот Скопје, на име Јован Кири Адихристовски, Скопје. (1262)

Свидетелство за IV клас, главна книга 35, издадено од Осмолетката „Трифун Пановски“ — Битола, на име Никола Караиванов, ул. „Солун“ бр. 177 — Битола. (1263)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп, на име Цветко Пурчески, ул. „Илија Игески“ бр. 47 — Прилеп. (1264)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп, на име Гоце М. Маркоски, ул. „Блага Ружето“ бр. 27 — Прилеп. (1265)

Работна книшка бр. 357962/3700, издадена од Бирото за посредување на трудот во Белград, на име Мурат Аруна Зибири, с. Корита — Гостивар. (1266)

Работна книшка бр. 9866, издадена од Бирото за посредување на трудот Прилеп, на име Веле М. Ризовски, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 29 — Прилеп. (1267)

Здравствена легитимација бр. 2583, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово, на име Светислав Арсовски, ул. „Иво Рибар“ бр. 98 — Куманово. (1268)

Здравствена легитимација бр. 14178, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на име Трифунка Кочевска, с. Велгошти — Охридско. (1269)

Работна книшка бр. 1157/58, издадена од Бирото за посредување на трудот — Горче Петров, на име Цветко Петко Смиљчевски, Горче Петров. (1270)

Здравствена легитимација бр. 36843, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Софија Данаилова, Скопје. (1271)

Здравствена легитимација бр. 78265, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Ружа Нацева Наковска, Скопје. (1272)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Крста Џингова, Скопје. (1273)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Фесит Рамадан Асан, Скопје. (1274)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Сали Белили Ределина, Скопје. (1275)

Работна книшка бр. 2580, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Сали Вељули Ределица, Скопје. (1276)

Здравствена легитимација бр. 18160, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола, на име Марија Стојанова Тасевска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 11 — Битола. (1277)

Диплома за положен мајсторски коларски испит под бр. 295 од 14-II-1959 година, издадена од Занаетчиското здружение во Титов Велес, на име Благој Д. Николов, ул. „Шарска“ бр. 13а — Титов Велес. (1278)

Здравствена легитимација бр. 4366, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип, на име Владо Трајков Јовевски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 44 — Штип. (1279)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Магбуле Али, Скопје. (1280)

Здравствена легитимација бр. 9879, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Пробиштип, на име Мемед Мамудовски, ул. „Никола Тесла“ бр. 10 — Куманово. (1281)

Здравствена легитимација бр. 8080, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кочани, на име Даница Ф. Јанева, ул. „Иво Рибар“ бр. 8 — Кочани. (1282)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола, на име Цветанка Талевска, ул. „Мукос“ бр. 29 — Битола. (1283)

Здравствена легитимација на име Милан Талески, ул. „Марксва“ бр. 23, Прилеп. (1284)

Здравствена легитимација бр. 3169, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Дебар, на име Даница Поповска, ул. „22 декември“ бр. 7 — Дебар. (1285)

Воена книжица за резервни офицери бр. 2133, серија ПУ 301, издадена од Воениот округ — Скопје, на име Даница Иванова Поповска, ул. „22 декември“ бр. 7 — Дебар. (1286)

Здравствена легитимација бр. 11175, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово, на име Катица Метошевиќ, ул. „Цветан Димов“ бр. 41 — Тетово. (1287)

Здравствена легитимација бр. 35740, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гостивар, на име Менуша Никола Бојоска, ул. „Браќа Гинески, бр. 26 — Гостивар. (1288)

Здравствена легитимација бр. 11236, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кочани, на име Пандура Анастасова, Кочани. (1289)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Горче Петров, на име Мутков Темистокли, Скопје. (1290)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осумгодишната школа „Јлирија“ — Скопје, на име Менсур Хоџа, Скопје. (1291)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Олга (Трајкова) Смилковик, Скопје. (1292)

Здравствени легитимации, издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Цвета, Сметлана и Љупчо сите Ристовски, Скопје. (1293)

Колска книшка рег. бр. 1015 за камион марка „Доц“ на Претпријатието „Центроколонииал“ — Скопје. (1294)

Здравствена легитимација бр. 195336, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Властимир Стојановиќ, Скопје. (1295)

Здравствена легитимација бр. 2596, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Славка Иван Поповска, Скопје. (1296)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Јелица Трајкова, Скопје. (1297)

Здравствена легитимација бр. 4371, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Мице Филиповски, работник во Градежното претпријатие „Бетон“ — Прилеп. (1166)

Здравствена легитимација бр. 39940, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп, на име Димитар Мендизевски, ул. „Браќа Талески“ бр. 4 — Прилеп. (1299)

Здравствена легитимација бр. 30643 на име Ештреф Абдурамановски, с. Подгорци — Струга. (1300)

Здравствена легитимација на име Темелко Здравески, ул. „Јонко Михајловски“ бр. 17 — Кичево. (1301)

Здравствена легитимација бр. 8064, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Пробиштип, на име Петре Ристов Арсовски, с. Припечани — Штипско. (1302)

Здравствена легитимација бр. 7581, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Пробиштип, на име Јован Марковски, с. Руџак — Штипско. (1303)

Работна книшка бр. 44545, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Перга Бошкова, Скопје. (1304)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Шакир Елези, Скопје. (1305)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Ибраим Цемајлов, Скопје. (1306)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Петре Стевчев Павловски, с. Драчево — Скопско. (1307)

Свидетелство за завршен V клас гимназија, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје, на име Марко Радојчиќ, — Скопје. (1308)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име, Сотирка Глигор Димовска, Скопје. (1309)

Здравствена легитимација на Стевче Блажев Бошковски, Скопје. (1310)

Илинденска возна карта на повластено патување, издадена од Одборот за илинденски пензии при Президиумот на Народното собрание на НРМ на име Стевче Блажев Бошковски, Скопје. (1311)

Работна книшка бр. 4118, серија бр. 161258, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кавадарци на име Костадин Коцев Самарџиев, с. Бегниште — Кавадарци. (1312)

Сообраќајна дозвола марка „Пионер“ рег. бр. М 1075, број на моторот 20763, број на шасија 20564 на Градежното претпријатие „Бетон“, Цен. погон, Скопје. (1313)

Сообраќајна дозвола марка „Пионер“ рег. бр. М. 1078, број на моторот 20768, број на шасија 20566 на Градежното претпријатие „Бетон“, Цен. погон Скопје. (1314)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Менасур Решат Ибраимов, Скопје. (1315)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Љубомир Гиговски, Скопје. (1316)

Школско свидетелство за завршена осмолетка бр. 219/59, издадено од Осмолетката „Браќа Миладинови“, на име Стефка Цветаноска, ул. „Тризла“ бр. 57, Прилеп. (1318)

Здравствена легитимација бр. 24217, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп, на име Александар Милан Трпаноски, ул. „Партизанска“ бр. 2 — Прилеп. (1319)

Здравствена легитимација на име Бега Деароска Рамческа, с. Пласница — Кичево. (1320)

Здравствена легитимација бр. 11337, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кавадарци на име Марија Миткова, пензионерка — Кавадарци. (1321)

Рботна книшка бр. 019246, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Донка Спасова, Скопје. (1322)

Возачка дозвола бр. 4270, издадена од СВР — Скопје, на име Љубинка Димитрова, Скопје. (1323)

Сообраќајна книшка бр. 2713, издадена од СВР — Скопје, на име Љубинка Димитрова, Скопје. (1324)

Здравствена легитимација бр. 116029, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Славко Јуван, Скопје. (1325)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на име Себедин Идриз Ајдини, Скопје. (1326)

Свидетелство за завршен VIII клас гимназија, издадено од Гимназијата „Климент Охридски“ през 1943 година, на име Флорика Симончева, Охрид. (1327)

Работна книшка бр. 7186, серија бр. 161912, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово, на име Александар Т. Горѓевик, с. Долно Којнаре — Куманово. (1328)

Здравствена легитимација бр. 19204, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кичево, на име Јованка Стојановска, ул. „Ј. Михајлоски“ бр. 88 — Кичево. (1329)

Работна книшка бр. 33232, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име Нозица Димитриевски, Скопје. (1330)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Браќа Миладинови“ — Скопје, на име Петранка Гошева, Скопје. (1331)

Здравствена легитимација бр. 618, издадена од Заводот за социјално осигурување — Испостава — Крушево, на име Курета Думника, ул. „Нико Даво“ бр. 15 а Крушево. (1332)

Оружен лист бр. 128, издаден од СВР — Титов Велес на име Таневски Темелков Димитар, с. Мокрени, Титоввелешко. (1538)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта бр. 353425, серија бр. 336910, издадена од СВР — Белград на име Адамовиќ Милованов Јордан, с. Жупањац, Колумбарски срез, НРС. (3052)

Лична карта рег. бр. 18494, серија бр. 0159680, издадена од СВР — Прилеп на име Ѓоре Даме Пеливаноски, ул. „9-ти септември“ бр. 46 — Прилеп (2462)

Лична карта рег. бр. 17000, серија бр. 0536145, издадена од СВР — Куманово на име Димко Арсов Алексоски, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. (2463)

Лична карта рег. бр. 7429, серија бр. 1970642, издадена од СВР — Бриње на име Јулика Мате (Сертик) Трајанова, ул. „Моша Пијаде“ бр. 19 — Куманово. (2464)

Лична карта рег. бр. 19346, серија бр. 1117743, издадена од СВР — Сараево на име Јосип Илија Трогранчиќ, ул. „Климент Охридски“ бр. 11 — Куманово. (2465)

Лична карта рег. бр. 9305, серија бр. 0042016, издадена од СВР — Струга на име Мемед М. Алими, с. Д. Татеши — Струга. (2466)

Лична карта рег. бр. 4592, серија бр. 0227791, издадена од СВР — Охрид на име Тефик Демира Салиоски, с. Горенци, Струга, Струга. (2467)

Лична карта рег. бр. 15740, серија бр. 0048451, издадена од СВР — Струга на име Дика Невзат, с. Ливада — Струга. (2468)

Лична карта рег. бр. 19345, серија бр. 0049880, издадена од СВР — Охрид на име Дучи Камил Лутви, с. Велешта — Струга. (2469)

Лична карта рег. бр. 10641, серија бр. 0043352, издадена од СВР — Струга на име Гатан Абаз Цамоски, с. Октиси — Струга. (2470)

Лична карта рег. бр. 7964, серија бр. 0231972, издадена од СВР — Охрид на име Наум В. Дуклоски, с. Требеништа — Струга. (2471)

Лична карта рег. бр. 3265, серија бр. 0067975, издадена од СВР — Гевгелија на име Тонка Иван (Илкова) Попкочева, с. Нови Дојран — Гевгелија. (2472)

Лична карта рег. бр. 18083, серија бр. 0023616, издадена од СВР — Струга на име Идрис Куртиш Речи, с. Ливада — Струга. (2473)

Лична карта рег. бр. 2894, серија бр. 017276, издадена од СВР — Скопје на име Сава Лазо Галамарова, с. Јурумлери — Скопје. (2474)

Лична карта рег. бр. 42681, серија бр. 0797917, издадена од СВР — Гостивар на име Златко Тодосиов Огнаноски, ул. „Никола Парапулов“ бр. 31, Гостивар. (2511)

Лична карта рег. бр. 3406, серија бр. 0135259, издадена од СВР — Титов Велес на име Јован Колев Јованов, с. Рожден — Кавадарци. (2510)

Лична карта рег. бр. 21012, серија бр. 0537332, издадена од СВР — Куманово на име Авдил Арифа Демири, с. Глажња — Кумановско. (2509)

Лична карта рег. бр. 18341, серија бр. 0091150, издадена од СВР — Битола на име Илинка Крсте Трајкоска, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 145 — Прилеп. (2508)

Лична карта рег. бр. 11386, издадена од СВР — Прилеп на име Тренко Ѓорев Димоски, с. Рилево — Прилеп. (2507)

Лична карта рег. бр. 9424, серија бр. 0012794, издадена од СВР — Битола на име Пандо Србиноски, с. Орехово — Битола. (2506)

Лична карта рег. бр. 4474, серија бр. 20667, издадена од СБР — Демир Хисар на име Нове Сре-товски, с. Буково — Битолско. (2475)

Лична карта рег. бр. 29151, серија бр. 0094853, издадена од СБР — Битола на име Јован Димко Јовановски, ул. „Т. Димитровски“ бр. 13 — Битола. (2476)

Лична карта рег. бр. 7910, серија бр. 0007778, издадена од СБР — Битола на име Невена Јоше-вска, ул. „Дим. Туцовик“ бр. 111 — Битола. (2477)

Лична карта рег. бр. 9867, серија бр. 0215071, издадена од СБР — Охрид на име Сандре Спасов Китаноски, с. Лешани — Охридско. (2478)

Лична карта рег. бр. 9897, серија бр. 0215101, издадена од СБР — Охрид на име Милош Горѓиев Милошевски, с. Лешани — Охридско. (2479)

Лична карта рег. бр. 9246, серија бр. 0333826, издадена од СБР — Титов Велес на име Вера Ло-зова Габерова, ул. „Љубен Весов“ бр. 52 — Титов Велес. (2480)

Лична карта рег. бр. 4089, серија бр. 0328599, издадена од СБР — Титов Велес на име Трајко Петров Шаптев, ул. „Славјанска“ бр. 15 — Титов Велес. (2481)

Лична карта рег. бр. 19885, серија бр. 0435281, издадена од СБР — Титов Велес на име Милица Боризова Витанова, Барово — Кавадарци. (2482)

Лична карта рег. бр. 16223, серија бр. 0506123, издадена од СБР — Кавадарци на име Ристо Јо-ванов Трајков, с. Џедемерци — Кавадарци. (2483)

Лична карта рег. бр. 9142, серија бр. 0495703, издадена од СБР — Кавадарци на име Ангел Илоз Делов, Барово — Кавадарци. (2484)

Лична карта рег. бр. 2423, серија бр. 1020867, издадена од СБР — Босанска Градишка на име Славко Ѓураг Димитровиќ, Маврови Ханови — Го-стивар. (2485)

Лична карта рег. бр. 2194, серија бр. 0115642, издадена од СБР — Битола на име Методија Спи-ров Лушиновски, — с. Цапари — Битолско. (2486)

Лична карта рег. бр. 5218, серија бр. 0532149, издадена од СБР — Куманово на име Таска Пет-ковска, ул. „Вера Циривири“ бр. 6 — Куманово. (2487)

Лична карта рег. бр. 24832, серија бр. 0561150, издадена од СБР — Куманово на име Бајрам З. Љутвиов, ул. „Бајрам Шабан“ бр. 8а — Куманово. (2488)

Лична карта рег. бр. 306, серија бр. 0277413, издадена од СБР — Ресен на име Билјана Љ. Ду-ланова, ул. „Б. Кидрич“ бр. 92 — Ресен. (2489)

Лична карта рег. бр. 15477, серија бр. 0677432, издадена од СБР — Тетово на име Хамди Абдула Исмаили, с. Г. Седларце — Тетовско. (2490)

Лична карта рег. бр. 8898, серија бр. 0791360, издадена од СБР — Тетово на име Трпица Наум Кироска, с. Лавце — Тетовско. (2491)

Лична карта рег. бр. 4108, серија бр. 0310247, издадена од СБР — Штип на име Тоде Сандев Ар-сов, с. Долно Трогерци — Штипско. (2492)

Лична карта рег. бр. 5244, серија бр. 0308868, издадена од СБР — Штип на име Илаз Ибраимов Османов, с. Пухче — Штипско. (2493)

Лична карта рег. бр. 16465, серија бр. 0049176, издадена од СБР — Струга на име Нафис Ашинов

Исовски, ул. „Мице Козар“ бр. 18 — Прилеп. (2495)

Лична карта рег. бр. 1131, издадена од СБР — Прилеп на име Петре Илиов Котески, с. М. Рувци — Прилеп. (2496)

Лична карта рег. бр. 22542, серија бр. 0163114, на име Петко Спасов Шуковски, с. Полчиште — Прилеп. (2497)

Лична карта рег. бр. 1343, серија бр. 0018440, издадена од СБР — Прилеп на име Стево Трајков Косевски, с. Полчиште — Прилеп. (2498)

Лична карта рег. бр. 4488, серија бр. 0544773, издадена од СБР — Куманово на име Младен Ми-лоша Пешкиќ, с. Табановце — Кумановско. (2499)

Лична карта рег. бр. 4539, серија бр. 0030584, издадена од СБР — Ресен на име Живко С. Јо-шевски, с. Дрмени — Ресен. (2500)

Лична карта рег. бр. 7738, серија бр. 0665664, издадена од СБР — Тетово на име Милко Петре Јованоски, с. Јегуновце — Тетовско. (2501)

Лична карта рег. бр. 14503, серија бр. 0711013, издадена од СБР — Гостивар на име Бајрам Бекте-шов Мустафи, с. Врановце — Гостивар. (2502)

Лична карта рег. бр. 12953, серија бр. 0389666, издадена од СБР — Кочани на име Ристо Панов Иванов, с. Соколарци — Кочани. (2503)

Лична карта рег. бр. 1620, серија бр. 0073831, издадена од СБР — Битола на име Блага Димова, ул. „Херцеговина“ бр. 1 — Битола. (2504)

Лична карта рег. бр. 17588, серија бр. 0734020, издадена од СБР — Кичево на име Руска Петреска, ул. „М. Тито“ бр. 3 — Кичево. (2570)

Лична карта рег. бр. 17550, серија бр. 0731982, издадена од СБР — Кичево на име Бранко Тасев Трпески, с. Вигор Доленци — Кичево. (2571)

Лична карта рег. бр. 10529, серија бр. 0499033, издадена од СБР — Кавадарци на име Алириза Асанов Саитов, с. Бистренци — Кавадарци. (2572)

Лична карта рег. бр. 2083, серија бр. 0399093, издадена од СБР — Св. Николе на име Димитар Наумов Ефремов, с. Кадрифаково — Св. Николе. (2573)

Лична карта рег. бр. 2566, серија бр. 0398576, издадена од СБР — Св. Николе на име Стојче Зар-ков Арсов, Св. Николе. (2574)

Лична карта рег. бр. 9921, серија бр. 0063631, издадена од СБР — Кр. Паланка на име Радије Ис-маилова Амедова, Кр. Паланка. (2575)

Лична карта рег. бр. 8023, серија бр. 0063733, издадена од СБР — Кр. Паланка на име Стојанче Глигоров Ангеловски, с. Киселица, Кр. Паланка. (2576)

Лична карта рег. бр. 14036, серија бр. 0089310, издадена од СБР — Битола на име Нове Петров, ул. „Стив Наумов“ бр. 33 — Битола. (2577)

Лична карта рег. бр. 22660, серија бр. 0121443, издадена од СБР — Битола на име Томе Велјан Костовски, ул. „Сигреја Нахмија“ бр. 56 — Битола. (2578)

Лична карта рег. бр. 10910, издадена од СБР — Прилеп на име Горѓија Талев Соколовски, с. За-полжани — Прилеп. (2579)

Лична карта рег. бр. 4331, серија бр. 0564740, издадена од СБР Куманово на име Ружди Шата Асани, с. Отља — Кумановско. (2580)

Лична карта рег. бр. 3887, серија бр. 0636392, издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојан Јован Алексовски, ул. „Србо Томик“ бр. 28 — Куманово. (2581)

Лична карта рег. бр. 6290, серија бр. 0531779, издадена од СВР — Куманово на име Борис Петрев Илиевски, ул. „Боро Менков“ бр. 13 — Куманово. (2582)

Лична карта рег. бр. 6984, серија бр. 0547597, издадена од СВР — Куманово на име Зарко Наско Стошиќ, ул. „Србо Томик“ бр. 21 — Куманово. (2583)

Лична карта рег. бр. 8010, серија бр. 0128616, издадена од СВР — Делчево на име Фатима Јангелова Хенгова, с. Ранковци — Кр. Паланка. (2584)

Лична карта рег. бр. 13424, серија бр. 0758389, издадена од СВР — Кичево на име Раим Ибраими, с. Грешница — Кичево. (2585)

Лична карта рег. бр. 4783, серија бр. 0749301, издадена од СВР — Кичево на име Шезо Јаоски, с. Колари — Кичево. (2586)

Лична карта рег. бр. 42031, серија бр. 0797273, издадена од СВР — Тетово на име Достана Ецова Јаневска, ул. „Илинденска“ бр. 132 — Тетово. (2588)

Лична карта рег. бр. 2576, серија бр. 0662645, издадена од СВР — Тетово на име Драго Петров Димоски, с. Цепчиште — Тетовско. (2589)

Лична карта рег. бр. 24681, серија бр. 0721491, издадена од СВР — Тетово на име Меваит Шукри Абдулаи, с. Ѓурѓевиште — Тетовско. (2590)

Лична карта рег. бр. 177, серија бр. 0104837, издадена од СВР — Дебар на име Јован Павлев Јовановски, с. Рајчица — Дебар. (2591)

Лична карта рег. бр. 5567, серија бр. 0494720, издадена од СВР — Кавадарци на име Кемал Расимов Сулејманов, Кавадарци. (2592)

Лична карта рег. бр. 45700, серија бр. 0268940, издадена од СВР — Тетово на име Ефтимија Кретевиќ, с. Волковија — Тетовско. (2593)

Лична карта рег. бр. 5903, серија бр. 0668821, издадена од СВР — Тетово на име Емрли Ајети Ризвани, с. Боговино — Тетовско. (2594)

Лична карта рег. бр. 39424, серија бр. 0694673, издадена од СВР — Тетово на име Емрула Илјазов Бекири, с. Србиново — Гостивар. (2595)

Лична карта рег. бр. 4147, серија бр. 0399657, издадена од СВР — Св. Николе на име Мустафа Асанов Јусинов, с. Милино, Св. Николе. (2596)

Лична карта рег. бр. 4678, серија бр. 0400188, издадена од СВР — Св. Николе на име Бојан Сојков Саздев, с. Стрисовци — Штипско. (2597)

Лична карта рег. бр. 8789, серија бр. 0518899, издадена од СВР — Пеќ — Ѓураковац на име Азем Гаши, с. Каратманово — Св. Николе. (2598)

Лична карта рег. бр. 8331, серија бр. 0154486, издадена од СВР — Прилеп на име Трајко Орданов Спиркоски, ул. „Св. Апостолски“ бр. 4 — Прилеп. (2599)

Лична карта рег. бр. 22147, серија бр. 0164429, издадена од СВР — Битола на име Муарем Џемал Сулејманоски, с. Канатларци — Битола. (2600)

Лична карта рег. бр. 10085, серија бр. 0190395, издадена од СВР — Прилеп на име Ристе Спасез Њиколоски, с. Чумово — Прилеп. (2601)

Лична карта рег. бр. 1296, серија бр. 0245812, издадена од СВР — Крушево на име Благородна Крсте Мицковска, ул. „Томе Николев“ бр. 22 — Крушево. (2602)

Лична карта рег. бр. 20757, серија бр. 0537177, издадена од СВР — Куманово на име Невзат Амита Асани, с. Глажња — Кумановско. (2603)

Лична карта рег. бр. 5086, серија бр. 0789062, издадена од СВР — Тетово на име Раиф Зекир Мерџани, с. Шипковица — Тетовско. (2604)

Лична карта рег. бр. 37395, серија бр. 0692662, издадена од СВР — Тетово на име Валид Зекир Шерифи, с. Шипковица — Тетовско. (2605)

Лична карта рег. бр. 36983, серија бр. 0769249, издадена од СВР — Тетово на име Вејсел Сулејман Шаини, с. Гермо — Тетовско. (2606)

Лична карта рег. бр. 3714, серија бр. 0543824, издадена од СВР — Урошевац на име Мусли Халил Лота, ул. „Преспанска“ бр. 19 — Тетово. (2607)

Лична карта рег. бр. 21608, серија бр. 0681806, издадена од СВР — Тетово на име Цветко Симјан Богоевски, с. Блаце — Тетовско. (2608)

Лична карта рег. бр. 3191, серија бр. 2596301, издадена од СВР — Тугин на име Азиз Илјаза Реџовиќ, ул. „Саат Џамија“ — Гостивар. (2600)

Лична карта рег. бр. 47206, серија бр. 0042451, издадена од СВР — Марибор на име Ѓоко Мило Мартинич, ул. „Вера Циривири“ бр. 6а/1 — Штип. (2610)

Лична карта рег. бр. 413, серија бр. 0062140, издадена од СВР — Кр. Паланка на име Момчило Насев Стаменковски, с. Трново — Кр. Паланка. (2611)

Лична карта рег. бр. 18474, серија бр. 0091411, издадена од СВР — Битола на име Михајло Лука Туневски, Битола. (2612)

Лична карта рег. бр. 36909, серија бр. 0106313, издадена од СВР — Битола на име Зоран Станислав Велковиќ, ул. „М. Тито“ бр. 54 — Битола. (2613)

Лична карта рег. бр. 1062, серија бр. 0245578, издадена од СВР — Крушево на име Опа Никола (Зердо) Нича, ул. „М. Матак“ бр. 53 — Крушево. (2614)

Лична карта рег. бр. 3728, серија бр. 0564139, издадена од СВР — Куманово на име Стојан Зафира Поповски, с. Пељинце — Кумановско. (2615)

Лична карта рег. бр. 2547, серија бр. 0545318, издадена од СВР — Куманово на име Драгутин Младенов Стојановски, с. Пелинце — Кумановско. (2616)

Лична карта рег. бр. 17461, серија бр. 0714671, издадена од СВР — Гостивар на име Исен Рамизз Ибраими, с. Ломница — Тетовско. (2617)

Лична карта рег. бр. 37622, серија бр. 0692883, издадена од СВР — Гостивар на име Митар Младенов Јанакиевски, с. Галате — Гостивар. (2618)

Лична карта рег. бр. 38153, серија бр. 0693413, издадена од СВР — Гостивар на име Шабан Џабир Мислими, с. Дол. Гоновица — Гостивар. (2619)

Лична карта рег. бр. 77945, серија бр. 0061133, издадена од СВР — Скопје на име Васил Павле Димитров, село Немањици — Штипско. (3120)

Лична карта рег. бр. 1086, серија бр. 0021306, издадена од СВР — Охрид на име Стефана Серафин (Костоска) Трајчевска, с. Конско — Охридско. (2620)

Лична карта рег. бр. 140, серија 0208833, издадена од СБР — Охрид на име Воскресија Ставре (Волканова) Боева, ул. „Петре Чауле“ бр. 44 — Охрид. (2621)

Лична карта рег. бр. 18071, серија бр. 0507431 издадена од СБР — Кавадарци на име Илија Ристов Сеизов, ул. „Илинденска“ бр. 92 — Кавадарци. (2622)

Лична карта рег. бр. 6226, серија бр. 0788650 издадена од СБР — Тетово на име Јован Блаже Геровски, ул. „Призренска“ бр. 28 — Тетово. (2623)

Лична карта рег. бр. 7576, серија бр. 0311015 издадена од СБР — Штип на име Страхил Коцев Карев, с. Стрисовци — Штипско. (2624)

Лична карта рег. бр. 5775, серија бр. 0457833 издадена од СБР — Струмица на име Кемал Масларов, с. Конче — Радовиш. (2625)

Лична карта рег. бр. 6838, серија бр. 0266166 издадена од СБР — Битола на име Милка Стојковска, ул. „Мирче Ацев“ бр. 63 — Битола. (2626)

Лична карта рег. бр. 801, серија бр. 027622 издадена од СБР — Битола на име Димитар Крстев Шангов, Селекциона сточарска станица — Битола. (2627)

Лична карта рег. бр. 538, серија бр. 0341048 издадена од СБР — Титов Велес на име Гашо Најдов Камчев, Градско — Титоввелешко. (2628)

Лична карта рег. бр. 1022, серија бр. 0453532 издадена од СБР — Струмица на име Петар Христов Биличев, ул. „Иво Рибар“ бр. 1 — Струмица. (2629)

Лична карта рег. бр. 9139, серија бр. 0535480 издадена од СБР — Куманово на име Борис Божин Петковски, ул. „Бр. Миладинови“—Куманово. (2630)

Лична карта рег. бр. 1858, серија бр. 0542430 издадена од СБР — Куманово на име Благоја Васиљ Давчевски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (2631)

Лична карта рег. бр. 7703, серија бр. 0526515 издадена од СБР — Куманово на име Трајан Трајко Цветковски, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 55 — Куманово. (2632)

Лична карта рег. бр. 24911, серија бр. 0684390 издадена од СБР — Тетово на име Наџије Шабан Бајрами, ул. „Горна Чаршија“ бр. 51—Тетово. (2634)

Лична карта рег. бр. 45335, серија бр. 0268567 издадена од СБР — Тетово на име Елеонора Борис Галеска, ул. „Цветан Димов“ бр. 17 — Тетово. (2635)

Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 0101315 издадена од СБР — Гостивар на име Урош Петриков Матески, с. Бродец — Гостивар. (2636)

Лична карта рег. бр. 2524, серија бр. 0308243 издадена од СБР — Штип на име Димитар Асанов Исаинов, с. Новоселани — Кочани. (2637)

Лична карта рег. бр. 2567, серија бр. 0107577 издадена од СБР — Дебар на име Кенан Имера Руси, ул. „Лиман Каба“ бр. 25 — Дебар. (2638)

Лична карта рег. бр. 2364, серија бр. 0326974 издадена од СБР — Титов Велес на име Лилјана Борис (Чушкова) Миланова, ул. „Кожув Планина“ бр. 23 — Титов Велес. (2639)

Лична карта рег. бр. 3570, серија бр. 0491942 издадена од СБР — Кавадарци на име Сали Шерифов Шакиров, ул. „Горо Брушонски“ бр. 11 — Кавадарци. (2640)

Лична карта рег. бр. 6021, серија бр. 0294777 издадена од СБР — Штип на име Камил Нуредин Демиров, ул. „Охридска“ бр. 5 — Штип. (2641)

Лична карта рег. бр. 9800, серија бр. 0311973 издадена од СБР — Штип на име Трајан Манев Јанев, ул. „Борко Талев“ бр. 38 — Штип. (2642)

Лична карта рег. бр. 7567, серија бр. 0567967 издадена од СБР — Куманово на име Борислав Милорад Јовановиќ, с. Свидовица — Струмица. (2643)

Лична карта рег. бр. 21469, серија бр. 0118950 издадена од СБР — Битола на име Илија Петров Колимачковски, с. Гавато — Битолско. (2644)

Лична карта рег. бр. 12458, серија бр. 2484374 издадена од СБР — Бујановац на име Шабан Рамадан Шабани, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 35 — Куманово. (2645)

Лична карта рег. бр. 4238, серија бр. 0452391 издадена од СБР — Сува Река на име Риза Даута Бериша, с. Кочилари — Титоввелешко. (2646)

Лична карта рег. бр. 44683, серија бр. 0799817 издадена од СБР — Тетово на име Сеадин Асип Сеадини, с. Гајре — Тетовско. (2647)

Лична карта рег. бр. 16071, серија бр. 0678452 издадена од СБР — Тетово на име Бефо Рамиз Шеарпи, с. Вешале — Тетовско. (2648)

Лична карта рег. бр. 4289, серија бр. 0786152 издадена од СБР — Тетово на име Томо Авраш Пероски, ул. „Питу Гули“ бр. 21 — Тетово. (2649)

Лична карта рег. бр. 6750, серија бр. 0703260 издадена од СБР — Гостивар на име Катип Амета Фетхи, с. Дебреште — Тетовско. (2650)

Лична карта рег. бр. 3870, серија бр. 0409346 издадена од СБР — Штип на име Сандо Миланов Апостолов, с. Брест — Штипско. (2651)

Лична карта рег. бр. 3657, серија бр. 0400367 издадена од СБР — Св. Николе на име Митка Стојан (Додева) Гогова, с. Мустафино—Штипско. (2652)

Лична карта рег. бр. 20369, серија бр. 0560187 издадена од СБР — Куманово на име Мира Урошева Јордановска, ул. „Трет“ бр. 12 — Штип. (2653)

Лична карта рег. бр. 19255, серија бр. 0092302 издадена од СБР — Битола на име Челик Исмаил Камина, ул. „Срем“ бр. 13 — Битола. (2654)

Лична карта рег. бр. 1741, серија бр. 0146220 издадена од СБР — Прилеп на име Илија Анев Ристовски, ул. „Цане Илијовски“ бр. 40 — Прилеп. (2655)

Лична карта рег. бр. 7047, серија бр. 0126814 издадена од СБР — Делчево на име Даница Александрова (Јованова) Николова, с. Богомила — Титоввелешко. (2656)

Лична карта рег. бр. 12758, серија бр. 501674 издадена од СБР — Кавадарци на име Гурѓа Борис (Темелкова) Петрова, с. Рибарци—Кавадарци. (2657)

Лична карта рег. бр. 7925, серија бр. 0296395 издадена од СБР — Штип на име Ристо Јанов Ристов Борза, с. Корепница — Кавадарци. (2658)

Лична карта рег. бр. 4481, серија бр. 01357336 издадена од СБР — Титов Велес на име Тодор Пинајотов Мелов, с. Д. Бошава — Кавадарци. (2659)

Лична карта рег. бр. 20, серија бр. 0270924 на име Веби Рамадан Зекири, с. Долно Палчиште — Тетовско. (2660)

Лична карта рег. бр. 846, серија бр. 0108892 издадена од СБР — Битола на име Митар Наумов Златевски, с. Горно Српци — Битолско. (2661)

Лична карта рег. бр. 3299, серија бр. 0247816 издадена од СВР — Битола на име Миле Здравев Колароски, с. Св. Митрани — Прилеп. (2662)

Лична карта рег. бр. 15288, серија бр. 0196199 издадена од СВР — Прилеп на име Ѓорѓија Трајанов Ристевски, ул. „Б. Вешироски“ бр. 16 — Прилеп.

Лична карта рег. бр. 17322, серија бр. 0022855 издадена од СВР — Струга на име Адем Бануш Балце, ул. „Муртеза Татар“ бр. 35 — Струга. (2664)

Лична карта рег. бр. 26024, серија бр. 0220268 издадена од СВР — Охрид на име Џевит Сабитов Бајрамоски, с. Стрелци — Кичево. (2665)

Лична карта рег. бр. 11006, серија бр. 2167116 издадена од СВР — Параќин на име Славе Михајло Сеизовиќ, Станбена зграда бр. 2 — Тетово. (2666)

Лична карта рег. бр. 13613, серија бр. 0673650 издадена од СВР — Тетово на име Џемаил Сулејмана Арифџи, с. Шипковица — Тетовско. (2667)

Лична карта рег. бр. 1703, серија бр. 0790044 издадена од СВР — Тетово на име Олга Ристо Васоска, ул. „Балиндољска“ бр. 12 — Гостивар. (2668)

Лична карта рег. бр. 274, серија бр. 027096 издадена од СВР — Битола на име Трајан Вангелов Маџевски, ул. „Лерин“ бр. 32 — Битола. (2669)

Лична карта рег. бр. 16854, серија бр. 0353372 издадена од СВР — Титов Велес на име Јордан Димчев Џунџев, ул. „9-ти ноември“ бр. 18 — Титов Велес. (2670)

Лична карта рег. бр. 361, серија бр. 024432 издадена од СВР — Титов Велес на име Веле Гуџов, с. Бабуна — Титоввелешко. (2671)

Лична карта рег. бр. 170304, серија бр. 0355722 издадена од СВР — Титов Велес на име Слободан Велов Џветковски, с. Роковец — Титоввелешко. (2672)

Лична карта рег. бр. 11033, серија бр. 2907151 издадена од СВР — Сува Река на име Таире Гури Битиќ, с. Кочилари — Титоввелешко. (2673)

Лична карта рег. бр. 5679, серија бр. 0455016 издадена од СВР — Сува Река на име Хација Азиза Битиќ, с. Кочилари — Титоввелешко. (2674)

Лична карта рег. бр. 18628, серија бр. 0807283 издадена од СВР — Кавадарци на име Илија Киров Агостолов, с. Ѓлишиќ — Кавадарци. (2675)

Лична карта рег. бр. 2021, серија бр. 0091121 издадена од СВР — Кавадарци на име Ѓорѓи Илов Трајков, с. Бахула — Кавадарци. (2676)

Лична карта рег. бр. 2863, серија бр. 0795379 издадена од СВР — Тетово на име Руфат Бајрам Ислами, с. Порој — Тетовско. (2677)

Лична карта рег. бр. 7695, серија бр. 0789635 издадена од СВР — Тетово на име Џемаил Шефки Несими, ул. „Скопјанска“ бр. 59 — Тетово. (2678)

Лична карта рег. бр. 42161, серија бр. 0794403 издадена од СВР — Гостивар на име Фаик Џабир Мислими, с. Дол. Ѓоновица — Гостивар. (2679)

Лична карта рег. бр. 69055, серија бр. 0649228 издадена од СВР — Кратово на име Ангел Кузев Митев, с. Горно Џрнилиште — Штипско. (2680)

Лична карта рег. бр. 36180, серија бр. 0692243 издадена од СВР — Тетово на име Десанка Михаило (Поповиќ) Илиевска, ул. „Кумановска“ бр. 18 — Тетово. (2731)

Лична карта рег. бр. 38872, серија бр. 0694130 издадена од СВР — Тетово на име Бранко Мане Аврамоски, ул. „Ѓубљанска“ бр. 4 — Тетово. (2732)

Лична карта рег. бр. 8572, серија бр. 0082394 издадена од СВР — Битола на име Спасиј (Трајкова) Тасева, ул. „К. Абрашевиќ“ бр. 5 — Битола. (2733)

Лична карта рег. бр. 5943, серија бр. 0059143 издадена од СВР — Крива Паланка на име Мариќа Јован Јованоска, с. Узем — Крива Паланка. (2734)

Лична карта рег. бр. 10845, серија бр. 0061457 издадена од СВР — Куманово на име Благоја Геров Стојановски, с. Градец — Крива Паланка. (2735)

Лична карта рег. бр. 5596, серија бр. 0098306 издадена од СВР — Крива Паланка на име Јона Серафин Јанчева, с. Костур — Кр. Паланка. (2736)

Лична карта рег. бр. 376, серија бр. 0093086 издадена од СВР — Крива Паланка на име Ана Стојкова Стојчева — Крива Паланка. (2737)

Лична карта рег. бр. 22832, серија бр. 0120887 издадена од СВР — Битола на име Кица Крушевска, ул. „Стреја Нахмијас“ бр. 56 — Битола. (2738)

Лична карта рег. бр. 4847, серија бр. 0007370 издадена од СВР — Битола на име Петкана Јошевска Жежовска, с. Тепавци — Битолско. (2739)

Лична карта рег. бр. 15033, серија бр. 0014374 издадена од СВР — Битола на име Трајан Ташков Жежовски, с. Тепавци — Битолско. (2740)

Лична карта рег. бр. 1763, серија бр. 0109245 издадена од СВР — Битола на име Александар Тодоров Бечваровски, с. Џапари — Битолско. (2741)

Лична карта рег. бр. 23807, серија бр. 0283365 издадена од СВР — Кичево на име Иван Џветановски, с. Видрани — Кичево. (2742)

Лична карта рег. бр. 9735, серија бр. 0754256 издадена од СВР — Кичево на име Антон Матески, с. Вранешница — Кичево. (2743)

Лична карта рег. бр. 22080, серија бр. 0339082 издадена од СВР — Титов Велес на име Ангел Стојков Димов, ул. „Киро Ротужар“ бр. 39 — Титов Велес. (2744)

Лична карта рег. бр. 34787, серија бр. 0691435 издадена од СВР — Тетово на име Ајет Рамадана Лимани, с. Жеровјане — Тетовско. (2745)

Лична карта рег. бр. 342/ш, серија бр. 0423354 издадена од СВР — Штип на име Елка Смилан (Стојанова) Стојанова, с. Гаринци — Штипско. (2746)

Лична карта рег. бр. 4351, серија бр. 0292915 издадена од СВР — Штип на име Васил Милев Радев, ул. „Митко Џуџов“ бр. 9 — Штип. (2747)

Лична карта рег. бр. 1383, серија бр. 0397 издадена од СВР — Св. Николе на име Сарафим Ѓошев Ѓазаревски, с. Делисинци — Св. Николе. (2748)

Лична карта рег. бр. 1677, серија бр. 0398187 издадена од СВР — Св. Николе на име Станојко Стојанов Дејанов, с. Амзабегово — Св. Николе. (2749)

Лична карта рег. бр. 8328, серија бр. 0295712 издадена од СВР — Штип на име Ванчо Конев Саздов, с. Ерџелија — Св. Николе. (2750)

Лична карта рег. бр. 4347, серија бр. 0399857 издадена од СВР — Св. Николе на име Стојан Славков Ангелов, с. Богословец — Св. Николе. (2751)

Лична карта рег. бр. 25001, серија бр. 0179029 издадена од СВР — Охрид на име Петко Герасим Шеќероски, с. Радожда — Струга. (2752)

Лична карта рег. бр. 12182, серија бр. 0044893 издадена од СВР — Струга на име Мустафа Адем Мерко, с. Радолишта — Струга. (2753)

Лична карта рег. бр. 14696, серија бр. 3036806 издадена од СВР — Љипљан на име Бекир Раим Ахмети, Скопје. (2512)

Лична карта рег. бр. 34770, серија бр. 0026749 издадена од СВР — Скопје на име Богданка Блаже Трајкова, Скопје. (2513)

Лична карта рег. бр. 8820, серија бр. 0585330 издадена од СВР — Скопје на име Петар Спасо Нешкиќ, Скопје. (2514)

Лична карта рег. бр. 16280, серија бр. 0017924 издадена од СВР — Скопје на име Мерсије Сефер (Сулејман) Џафер, Скопје. (2515)

Лична карта рег. бр. 17938, серија бр. 0714548 издадена од СВР — Гостивар на име Јовица Најдов Алексовски, Скопје. (2516)

Лична карта рег. бр. 58856, серија бр. 0046013 издадена од СВР — Скопје на име Али Хасан Хусеин, Скопје. (2517)

Лична карта рег. бр. 3404, серија бр. 0579346 издадена од СВР — Скопје на име Рамиз Саит Идризи, Скопје. (2518)

Лична карта рег. бр. 2870, серија бр. 0579191 издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Изеир Џаферов, Скопје. (2519)

Лична карта рег. бр. 20844, серија бр. 0596965 издадена од СВР — Скопје на име Веби Ебиќ Асани, Скопје. (2520)

Лична карта рег. бр. 49468, серија бр. 0628221 издадена од СВР — Скопје на име Хебиљ Шакир Шерифи, Скопје. (2521)

Лична карта рег. бр. 89144, серија бр. 0603779 издадена од СВР — Скопје на име Сабри Асан Имер, Скопје. (2522)

Лична карта рег. бр. 16644, серија бр. 0017857 издадена од СВР — Скопје на име Ѓорѓи Глигор Тасевски, Скопје. (2523)

Лична карта рег. бр. 1590, серија бр. 1408700 издадена од СВР — Нови Пазар на име Ибрахим Мустафа Нумановиќ, Скопје. (2524)

Лична карта рег. бр. 19564, серија бр. 0595685 издадена од СВР — Скопје на име Павле Трпче Панчевски, Скопје. (2525)

Лична карта рег. бр. 34237, серија бр. 0029706 издадена од СВР — Скопје на име Милан Андон Стојанов, Скопје. (2526)

Лична карта рег. бр. 11887, серија бр. 0013045 издадена од СВР — Скопје на име Васка Лазо (Лазарова) Стојановска, Скопје. (2528)

Лична карта рег. бр. 14047, серија бр. 0581517 издадена од СВР — Скопје на име Диме Зафир Нешовски, Скопје. (2528)

Лична карта рег. бр. 2444, серија бр. 0356854 издадена од СВР — Титов Велес на име Дане Ордан Трајков, Скопје. (2529)

Лична карта рег. бр. 6017, серија бр. 0986985 издадена од СВР — Сарајево на име Марија Карло (Банер) Јордановска, Скопје. (2530)

Лична карта рег. бр. 21433, серија бр. 0049470 издадена од СВР — Скопје на име Драга Мане Вуичиќ, Шикман, Скопје. (2531)

Лична карта рег. бр. 47546, серија бр. 0629220 издадена од СВР — Скопје на име Беџет Шериф Шерифи, Скопје. (2532)

Лична карта рег. бр. 10685, серија бр. 0538795 издадена од СВР — Ѓњилане на име Сребрица Зарије Миџиќ, Скопје. (2533)

Лична карта рег. бр. 9715, серија бр. 0010893 издадена од СВР — Скопје на име Миле Трајко Илиевски, Скопје. (2534)

Лична карта рег. бр. 3665, серија бр. 0783043, издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Мемед Илџази, Скопје. (2535)

Лична карта рег. бр. 46960, серија бр. 0607624 издадена од СВР — Скопје на име Владо Ристо Неделковски, Скопје. (2536)

Лична карта рег. бр. 50560, серија бр. 0035886 издадена од СВР — Скопје на име Најла Куртиш Алил Фета, Скопје. (2537)

Лична карта рег. бр. 10655, серија бр. 0586665 издадена од СВР — Скопје на име Васил Мане Трајков, Скопје. (2538)

Лична карта рег. бр. 9044, серија бр. 0003654 издадена од СВР — Бијело Поље на име Суљо Мурат Кијамет, Скопје. (2539)

Лична карта рег. бр. 383939, серија бр. 368472 издадена од СВР — Белград на име Махмуд Адем Адеми, Скопје. (2540)

Лична карта рег. бр. 92365, серија бр. 0607187 издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Реџеп Демиров, Скопје. (2541)

Лична карта рег. бр. 127829, серија бр. 213563 издадена од СВР — Белград на име Јордан Димитри Атанасов, Скопје. (2542)

Лична карта рег. бр. 39219, серија бр. 0694475 издадена од СВР — Тетово на име Марија Ѓурџамничар, Скопје. (2543)

Лична карта рег. бр. 42761, серија бр. 0253185 издадена од СВР — Скопје на име Анка Стеван (Вуковиќ) Јовановиќ, Скопје. (2544)

Лична карта рег. бр. 51624, серија бр. 0036347 издадена од СВР — Скопје на име Абибе Шабан Мустафа Усеин, Скопје. (2545)

Лична карта рег. бр. 3449, серија бр. 0559559 издадена од СВР — Ѓњилане на име Амит Сали Салиџи, Скопје. (2546)

Лична карта рег. бр. 11717, серија бр. 0013145 издадена од СВР — Скопје на име Коста Тодор Костовски, Скопје. (2547)

СОДРЖИНА

- | | |
|---|---------------|
| 126. Одлука за одредување денот во кој ќе почнат со работа Технолошкиот оддел и Електромашинскиот оддел на Техничкиот факултет и Стоматолошкиот оддел на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје | — — — — — 441 |
| 127. Препорака за усмерување на земјоделските училишта | — — — — — 441 |
| 128. Препорака за усмерување на одредени паралелки во економските училишта во Скопје и Битола | — — — — — 442 |